



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

37653
Sluzbeni vesnik narod. repub.
Makedon.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по погреб, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 12 август 1

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

261.

Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛ. II ОД ДОГОВОРОТ ЗА ТРГОВИЈАТА И ПЛОВИДБАТА ПОМЕГУ СРБИЈА И ОБЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ СКЛУЧЕН НА 2/14 ОКТОМВРИ 1881 ГОДИНА И ЧЛ. 5 ОД СПОГОДБАТА ПОМЕГУ ВЛАДИТЕ НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И НИВНИТЕ ДРЖАВЈАНИ СКЛУЧЕНА НА 19 ЈУЛИ 1948 ГОДИНА

Врз основа на чл. 5 од Спогодбата помеѓу владите на Соединетите Американски Држави и Федеративна Народна Република Југославија за паричните побарувања на Соединетите Американски Држави и нивните државјани склучена на 19 Јули 1948 година и одредбата на чл. II од Договорот за трговијата и пловидбата помеѓу Србија и Обединетите Американски Држави склучен на 2/14 октомври 1881 година, кој уште секогаш е во сила, државјаните на САД се изедначени во поглед на начинот и предметот на здобивање и располагање, како со движен така и со недвижен имот, со државјаните на Федеративна Народна Република Југославија. Спрема тоа, тие имаат право под истите услови како и државјаните на Федеративна Народна Република Југославија да наследуваат недвижен имот на територијата на Федеративна Народна Република Југославија, како врз основа на закон така и врз основа на тестамент, без обзир на одредбата од чл. 5 ст. 1 од Уредбата за контрола на прометот со недвижности од 20 март 1948 година.

Бр. 76

3 август 1953 година

Белград

Комисија за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ

Секретар,

Глиста Антуновиќ, с. р.
народен пратеник

Претседател,

др Макс Шнудерл, с. р.
народен пратеник

262.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 56 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет, која е составен дел од Уредбата за Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1 и 19/53), се вршат следни измени и дополненија:

I. ВО ДЕЛОТ А — ПРОИЗВОДИ:

1. Тар. број 27 се менува и гласи:

„27 Какао производи:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1) какао-маса, какао-масло и какао | 45% |
| 2) чоколадо и чоколадни бонбони | 45% |

Забелешка: 1) На производите од какао погачи со додаток од шеќер се плаќа данок по тач. 1 од овој тар. број.

2) Данокот по точ. 1 од овој тар. број не се плаќа кога какао-маса, какао-масло и какао се трошат за производство на чоколадо и чоколадни бонбони во истото претпријатие или кога им се продаваат на други индустриски претпријатија за производство на чоколадо и чоколадни бонбони.“

2. Во тар. број 31 се брише забелешката 6).

3. Во тар. број 32 место даночната стопа „дин. 25“, се става даночна стопа „дин. 13“.

4. Тар. број 34 се менува и гласи:

„34 Вештачки вина и шампањ:

- | | |
|--------------------|----------|
| 1) вештачки вина | дин. 30 |
| 2) медицински вина | дин. 15 |
| 3) шампањ | дин. 150 |

Забелешка: 1) Даночна основица е 1 литар.

2) На материјалот од кој се произведат вештачки вина (шеќер, шпирит, вина и др.) мора да биде платен данок по односните тар. броеви, покрај данокот по овој тар. број.

3) Важат забелешките кон тар. број 32 и забелешката 7 кон тар. број 37.“

5. Тар. број 35 се менува и гласи:

„35 Вештачки жестоки алкохолни пијалоци:

- | | |
|---|---------|
| 1) ликер | дин. 60 |
| 2) рум, бренди, џин, вотка, виски и мастика | дин. 50 |
| 3) други вештачки ракии | дин. 40 |

Забелешка: 1) Даночна основица е 1 литар.

2) Сојузниот орган на управата надлежен за стопанство може да определи сите или поодделни претпријатија да не плаќаат данок на промет на вештачките ракии од точ. 3 на овој тар. број што се направени врз база на шпирит набавен по стопата од точ. 3 на тар. број 33 од оваа тарифа или да го плаќаат по помала или поголема стопа од стопата од точ. 3 на овој тар. број.

3) Важи забелешката 2 кон тар. број 32, забелешката 2 кон тар. број 34 и забелешката 7 кон тар. број 37.“

6. Во тар. број 36 место даночната стопа „дин. 25“ се става даночна стопа „дин. 15“ и се додава нова забелешка 1а), која гласи:

„1а) Даночната стопа од дин. 15 ќе се применува на виното од реколтата 1953 година и тоа дури по извршениот попис на виното од новото производство. На виното од реколтата од поранешни години важи и натаму даночната стопа од дин. 25“.

7. Во тар. број 37 место даночната стопа „дин. 200“ се става даночна стопа „дин. 120“ и се додава нова забелешка 1а), која гласи:

„1а) Даночната стопа од дин. 120 ќе се применува на ракијата произведена по влегувањето во сила на оваа тарифа. На ракијата произведена до денот на влегувањето во сила на оваа тарифа важи и натаму даночната стопа од дин. 200“

8. Во тар. број 41 точ. 5 се менува и гласи:

„5) Производи од гранката 127 — Прехранбена индустрија:

а) прехранбени производи врз базата на шеќер и какао производи:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| (1) какао-маса, какао-масло и какао | 75% |
| (2) чоколадо и чоколадни бонбони | 75% |
| (3) други бонбони | 25% |

б) вештачки вина и шампањ:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| (1) вештачки вина на 1 литар | дин. 45 |
| (2) медицински вина на 1 литар | дин. 35 |
| (3) шампањ на 1 литар | дин. 200 |

в) вештачки жестоки алкохолни пијалоци:

- | | |
|---|---------|
| (1) ликер на 1 литар | дин 100 |
| (2) рум, бренди, цин, вотка, виски и мастика — на 1 литар | дин. 80 |

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| (3) други вештачки ракии — на 1 литар | дин 60 |
| г) сиршите течно и во прав | 20% |

II. ВО ДЕЛОТ В — УСЛУГИ:

1. Во тар. број 7 место даночната стопа „20%“ за производите од точ. 1б) и точ. 2, се става даночна стопа „10%“.

Член 2

Трговските претпријатија на големо при кои што на денот на влегувањето во сила на оваа тарифа се затечени запаси на производите споменати во точ. 1 и 2 од овој член, имаат право на надокнада односно на враќање данок, и тоа:

1) на затечените запаси бонбони, освен чоколадни бонбони, потоа на запасите локум, кекс и овошни преработки врз база на шеќер (мармалад, желе, џем, компот, слатко, сируп, кандирано овоштие и др.) — во висина на износот на данокот пресметан врз фактурната набавна цена на овие производи по стопите од тар. број 27 што важеле до денот на влегувањето во сила на оваа тарифа;

2) на затечените запаси вештачки вина, медицински вина, шампањ и вештачки жестоки алкохолни пијалоци (ликер, рум, бренди, цин, вотка, мастика и други вештачки ракии) во висина на износот на разликата на данокот помеѓу даночните стопи од тар. број 34 и 35 што важеле до денот на влегувањето во сила на оваа тарифа и даночните стопи пропишани со оваа тарифа.

Состојбата на затечените запаси на производите споменати во претходниот став мора да се утврди записнички, со тоа што при пописот на запасите во претпријатието мора да присуствува овластен службеник од надлежниот народен одбор на околицата односно градот.

Надокнадата односно враќањето по ст. 1 од овој член го одобрува надлежниот околински односно градски народен одбор и тоа на товар на текуштите приходи од данокот на промет.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 206
11 август 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

263.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗВРШНИ СОВЕТИ ЗА НОРМАЛИЗИРАЊЕ ФОНДОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Се овластуваат републичките извршни совети да можат делот од средствата на фондот на тргови-

јата на определени категории трговски претпријатија што ги надминува потребите на нивното нормално работење и кој станал со користење вооредни прилики предизвикани со последиците од сушата, да го употребат за основна инвестициона изградба.

Како трговски претпријатија во смисла на одредбите од оваа уредба се сметаат претпријатијата определени со чл. 1 од Уредбата за основите на работењето на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52).

Член 2

Пренесувањето на средствата по претходниот член републичките извршни совети можат да го извршат само од средствата на фондовите на трговијата искажани по одобрените завршни сметки за 1952 година и по одобрените полугодишни биланси за 1953 година.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа уредба трговските претпријатија можат да располагаат само со средствата од фондовите на трговијата во висина што ќе им ја определат републичките извршни совети.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а овластувањата пропишани со нејзините одредби се гласат на 1 октомври 1953 година.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 214
11 август 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

264.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРОДАВАЊЕ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОД ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ

Член 1

Во Уредбата за продавање станбени згради од општонародниот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53) по членот 6 се додава нов член, 6а, кој гласи:

„Лицата што учествувале во Народноослободителната борба било во состав на Народноослободителната војска било во активна организирана работа од 1941, 1942 и 1943 година, членовите на фамилиите од паднатите борци во Народноослободителната борба, воените инвалиди од војните и иселениците-повратници можат да купуваат станбени згради по одредбите од оваа уредба и на отплата.

Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува на лицата споменати во претходниот став долгорочни кредити за купување станбени згради по одредбите од оваа уредба. Условите за одобрување на овие кредити ги утврдува Народната банка на ФНРЈ аналогно на прописите за одобрување кредити за изградба на станбени згради на работниците и службениците (Уредба за изградба на станбени згради на работниците и службениците — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51 и Упатство за извршување на таа уредба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/51).

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 192

7 август 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

265.

Врз основа на чл. 20 точ. 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ СПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД БЕЛГРАД

1. Сите права и должности што ги имаат сојузните државни органи спрема Југословенското драмско позориште врз основа на Уредбата за оснивање Југословенскиот драмски театар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/47) и Решението за прогласување Југословенското драмско позориште за установа со самостојно финансирање IV бр. 2299 од 30 јуни 1952 година, се пренесуваат на Народниот одбор на град Белград.

2. Ова решение влегува во сила одма.

Р. п. бр. 215

4 август 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

266.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, и точ. 3 и 6 од Одлуката за врмено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во врска со чл. 11 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците и со чл. 12 од Законот за буџетите, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕСТОТО НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ

1. Сите стопански организации вршат пресметување на доходот и негова распределба преку надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ, при која имаат своја редовна текушта сметка. Пресметувањето се врши во смисла на одредбите од Уредбата за пресметката и распределбата на доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53).

2. Акумулацијата и фондовите се распоредуваат на локалните и автономните единици, на народните републики и на ФНРЈ спрема местото во кое е седиштето на стопанската организација.

3. Ако стопанската организација има свои работни граници (погони, филијали, продавници, претставништва, застапништва и тн.) вон подрачјето на околицата (градот) или градската општина со одделни права каде што се наоѓа седиштето на стопанската организација, акумулацијата и фондовите се распоредуваат на локалните и автономните единици, на народните републики и на ФНРЈ спрема местото каде што се наоѓа седиштето на

стопанската организација и спрема секое место каде што постои работен огранок на истата стопанска организација.

4. Акумулацијата и фондовите што ги уплатуваат стопанските организации кои имаат работни граници, се распоредуваат по претходната точка во текот на пресметковниот период сразмерно со извршените исплати на товар на платниот фонд на подрачјето на секоја локална и автономна единица, односно на територијата на народната република, спрема кои се пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите.

На крај на пресметковниот период се врши исправка на извршениот распоред од претходниот став спрема остварениот платен фонд на подрачјето на секоја локална и автономна единица, односно на територијата на народната република по кои се пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите.

5. Акумулацијата и фондовите што ги уплатуваат Главната дирекција на југословенските железници и Главната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните се делат по народните републики сразмерно со сите извршени исплати на товар на платниот фонд на нивната територија.

Ако со општествениот план на народната република е предвидено учество на народните одбори во приходот од акумулацијата и фондовите што го уплатуваат Главната дирекција на југословенските дирекции и Главната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, Народната банка на ФНРЈ ќе врши распределба на буџетскиот дел од акумулацијата и фондовите и на народните одбори сразмерно со извршените исплати на товар на платниот фонд на подрачјето на тие одбори. Ако со општествениот план не е предвидено учество на народните одбори во приходот од акумулацијата и фондовите што го плаќаат овие дирекции, сити буџетски дел од акумулацијата и фондовите ќе се внесе во соодветни износи во корист на сојузниот и републичкиот буџет.

6. Приходот од данокот на платниот фонд се внесува почнувајќи од 1 април 1953 година во буџетот на народниот одбор на околицата (градот) и градската општина со одделни права на чие подрачје стопанската организација има свое седиште.

Ако стопанската организација има свои работни граници вон подрачјето на околицата (градот) и градската општина со одделни права каде што се наоѓа нејзиното седиште, данокот на платниот фонд се дели помеѓу народниот одбор на околицата, градот и градската општина со одделни права на чие подрачје стопанската организација има свое седиште и народниот одбор на чие подрачје се наоѓа работниот огранок од стопанската организација. На народниот одбор на чие подрачје стопанската организација има свој работен огранок му припаѓа оној дел од данокот на платниот фонд што сразмерно отпаѓа на платниот фонд на работниот огранок.

7. Распределбата на акумулацијата и фондовите и на данокот на платниот фонд се врши при секое пресметување и уплата на акумулацијата и фондовите односно на данокот на платниот фонд од страна на стопанската организација.

8. Проверка на извршената распределба на акумулацијата и фондовите и на данокот на платниот фонд вршат финансискиот орган на народниот одбор на околицата (градот) и градската општина со одделни права и Народната банка на ФНРЈ.

За таа цел сите стопански организации што имаат работни граници вон подрачјето на народниот одбор на околицата (градот) и градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа нивното седиште, должни се при секоја уплата на акумулацијата и фондовите и на данокот на платниот фонд во текот на пресметковниот период да

испратат до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ податоци за извршените исплати на товар на платниот фонд за секој работен огранок по околиците (градовите) и градските општини со одделни права, односно по народните републики.

На крај на пресметковниот период стопанските организации се должни да испратат податоци во смисла на одредбите од Одлуката за поднесување извештаи за пресметката и расподелбата на доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53).

9. Како работен огранок се смета секоја дејност на стопанската организација што се врши во подрачјето на околицата (градот) и градската општина со одделни права каде што стопанската организација има свое седиште, ако таа дејност трае подолго од три месеци или ако нејзиниот месечен платен фонд изнесува повеќе од 250.000 динари.

По исклучок од претходниот став како огранок се смета секоја дејност на трговско претпријатие односно на претпријатието што врши работи на размена, во подрачјето на околицата (градот) и градската општина со одделни права каде што се наоѓа неговото седиште, ако трае подолго од три месеци, без обзир на износот на месечниот платен фонд.

10. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде техничко упатство за спроведување на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува во поглед на расподелбата на акумулацијата и фондовите од 1 јануари 1953 година, а во поглед на расподелбата на приходите од данокот на платниот фонд од 1 април 1953 година.

Бр. 10396

11 август 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

267.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА СТОПАНСКО-УПРАВНИТЕ МЕРКИ ВО ПРОМЕТОТ СО СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Индустриски растенија, сурови кожи и волна можат да купуваат непосредно од производителите индустриските претпријатија што ги преработуваат односните производи, како и оние трговски (откупни) претпријатија чијшто предмет на работењето е исклучиво купување на односните индустриски растенија, сурови кожи и волна.

Други трговски претпријатија можат да купуваат индустриски растенија, сурови кожи и волна непосредно од производителите само ако добијат од републичкиот државен секретаријат за работи на народното стопанство одделно одобрение за купување на односните производи. Ова одобрение може да се издаде само ако трговското претпријатие има стручен кадар, магацински простор и уреди за ускладиштување, пакување и транспорт на односните производи.

2. Трговските претпријатија што немаат одобрение за купување индустриски растенија, сурови кожи и волна непосредно од производителите, како и земјоделските задруги можат да ги купуваат односните производи само како комисионери на претпријатијата овластени за купување на тие производи спрема одредбите на точ. 1 од оваа одлука.

3. На стопанските организации им се забранува да купуваат селско-стопански производи преку накупувачи.

Оваа забрана ќе се применува по истекот на 30 дена од денот кога ќе влезе во сила оваа одлука.

4. Ако стопанската организација неовластено купува индустриски растенија, сурови кожи и волна непосредно од производителите, или ако ги купува овие производи преку накупувачи, советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот), ќе донесе решение за одземање на добивката остварена со дејноста која е во спротивност со одредбите од оваа одлука.

Стопанско-управната мерка од претходниот став ќе ја донесе советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) и кога стопанските организации не се придржуваат за цените, доколку се тие определени за поодделни производи со решение од надлежните државни органи.

5. Во случаите од претходната точка советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) може да донесе и решение со кое времено и/се забранува на стопанската организација да купува определени селско-стопански производи на подрачјето на односната околица (град). Оваа забрана не може да биде подолга од три месеци.

Советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) што го донесол решението за времено забрана на купувањето е должен да го известува за тоа советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација, кој може да донесе решение со кое времено и/се забранува на стопанската организација да купува определени селско-стопански производи на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

6. Против решенијата донесени во смисла на точ. 4 и 5 од оваа одлука може да се подаде жалба до републичкиот државен секретаријат за работи на народното стопанство во рок од 15 дена по приемот на решението.

7. Стопанската организација што купува селско-стопански производи спротивно на одредбите од оваа одлука ќе се казни и за прекршок со парична казна до 1.000.000 динари.

За прекршок ќе се казни и одговорното лице на стопанската организација со парична казна до 10.000 динари.

Ако е делото сторено од материјална заинтересираност сторителот може да се казни со парична казна до 200.000 динари.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10394

11 август 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

268.

Врз основа на чл. 18 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со точ. 3 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПОКРИТИЕТО НА НАГОЛЕМЕНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

1. Предвидените наголемувања на основните плати на службениците по Уредбата за измени и

дополнија на прописите за платите на службениците на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53) ќе ги исплатува секој орган на државната власт за своите службеници на товар на средствата предвидени во својот буџет за 1953 година (сојузен буџет, буџет на народните републики и на народните одбори).

Ако планираните средства за лични издатоци во претсметките на расходите за 1953 година на поодделни државни органи и установи, како и на установите со самостојно финансирање, не ќе бидат достаточни до крајот на оваа година, државниот секретаријат за работи на буџетот, односно надлежниот орган за буџетот на народните одбори ќе му го обезбеди на односниот орган или установа недостигот на средствата за горната цел преку вирман на товар на буџетскиот резервен фонд или на товар на други расположиви буџетски средства.

2. Главната дирекција на југословенските железници, Главната дирекција на поштите, Народната банка на ФНРЈ и Државниот осигурителен завод, ќе ги исплатуваат предвидените наголемувања на платите на службениците на товар на средствата планирани за лични издатоци во своите финансиски планови за 1953 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10411

11 август 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

269.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон и точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЗАРАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДОБРА

1. Државните селско-стопански добра можат во второто полугодие 1953 година да им исплатуваат на своите работници и службеници аконтации на заработките до полниот износ на платниот фонд по тарифниот правилник, но најмногу до износот на просечниот платен фонд пресметан по одредбите на чл. 3 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53).

Разликата помеѓу износот на аконтациите на заработките на кои селско-стопанските добра имаат право спрема прописите што постојат и полниот износ на заработките спрема претходниот став се исплатува на товар на редовниот кредит.

2. Државните селско-стопански добра можат да им исплатуваат аконтации на заработките на своите работници и службеници во висина од претходната точка откако ќе прибават согласност од надлежниот народен одбор на околицата (градот) на завршните сметки за 1952 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1953 година.

Бр. 11398

11 август 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

270.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, во врска со точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНО КРЕДИТИРАЊЕ ТРОШОЦИТЕ НА ПРОБНИОТ ПОГОН

1. Трошоците на пробниот погон се покриваат од одделен кредит што го одобрува Народната банка на ФНРЈ за таа цел.

Како пробен погон во смисла на претходниот став се смета производството во нови претпријатија, односно производството во ново изградени и ново опремени одделенија на претпријатијата додека го освојуваат процесот на производството од денот кога ќе се пушти претпријатието односно одделението во погон до денот кога ќе премине на редовно производство.

2. Како трошоци што се покриваат од одделниот кредит по точ. 1 на оваа одлука се смета вишокот на трошоците на пробниот погон преку предвидената (калкулативната) цена на чинењето на производството на пробниот погон.

Довршеното производство на пробниот погон пресметано по предвидената (калкулативната) цена на чинењето се признава како приход на пробниот погон.

Остварените примања за производите или услугите на пробниот погон реализирани вон претпријатието влегуваат во рамките на редовната реализација на претпријатието.

3. Претпријатијата се должни да состават одделна пресметка за пробниот погон.

Оствареното намалување на трошоците во пробниот погон се резервира заради отплата на искористениот кредит за пробниот погон.

Заработките на работниците и службениците на пробниот погон се пресметуваат по времето и се исплатуваат во полн износ по тарифниот правилник.

4. Траењето на пробниот погон не може да биде подолго од шест месеци, а отплатата на искористениот кредит за трошоците на пробниот погон треба да се изврши најдоцна во рок од две наредни работни години по завршетокот на траењето на пробниот погон.

По исклучок, траењето на пробниот погон и рокот за отплата од претходниот став може да го продолжи одборот за стопанство на републичкиот извршен совет.

За одделниот кредит за трошоците на пробниот погон каматата изнесува 2% годишно.

5. Одделниот кредит за трошоците на пробниот погон се доделува врз основа на претсметката што ја поднесува претпријатието до советот за стопанство на надлежниот народен одбор на околицата (градот). Во претсметката треба во согласност со специфичностите на односниот погон посебно да се образложи предвиденото траење на пробниот погон во рамките на максималниот рок, како и барање во поглед на рокот за отплата на кредитот, а во смисла на точ. 4 од оваа одлука.

Откога советот за стопанство на надлежниот народен одбор на околицата (градот) ќе ги одбори, врз основа на поднесената претсметка, какулациите, сроковите и висината на кредитот со што превзема и гаранции за одобриениот кредит, претпријатието го добива одделниот кредит за трошоците на пробниот погон на тој начин што се обрнува до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ со барање за кредит кон кое ја приложува одобрената претсметка.

6. Ако претпријатието што бара одделен кредит за трошоците на пробниот погон не е задоволно со висината на добивениот кредит или со другите услови, може во рок од 15 дена да поднесе жалба до републичкиот државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ или централата на Народната банка на ФНРЈ за народната република (Главната филијала на автономната покраина односно на автономната област) може по службена должност да му стави на републичкиот државен секретаријат за работи на народното стопанство забелешки на одобриениот кредит.

Решението од републичкиот државен секретаријат за работи на народното стопанство по жалбата на претпријатието е конечно и во тој случај за одобриениот кредит дава гаранција и народната република.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 1039Б

11 август 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

271.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за кредитирање стопански организации за обртните средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/52), а во врска со чл. 79 од Уставниот закон и точ. 3 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РЕВИЗИЈА НА ОДОБРЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) На Народната банка на ФНРЈ и' се става во должност да изврши во текот на месецот август 1953 година ревизија на краткорочните кредити одобрени на трговските претпријатија.

2) Ревизијата на кредитите банката ќе ја изврши врз основа на своите податоци, книговодствените состојби на претпријатијата и со преглед на нивното финансиско работење.

3) Народната банка на ФНРЈ може при вршењето на ревизијата, да изврши намалување на одобрените кредити без претходна согласност од претпријатијата во овие случаи:

а) кога претпријатието ги кредитира своите купувачи за време подолго од еден месец;

б) кога претпријатието ги потрошило обртните средства во инвестиции;

в) кога претпријатието одобрува потрошувачки кредити од редовниот кредит;

г) кога претпријатието располага со високи запаси во однос на прометот што го остварува; и

д) кога претпријатието не го користи доволно одобриениот кредит.

4) За износот на намалувањето на кредитот банката, спрема остварувањето на прометот му остава на претпријатието рок во кој ќе го намира износот на намалувањето.

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10422

12 август 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

272.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за увозот и извозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) и точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

I. Се забранува извоз на следните селско-стопански и прехранбени производи:

1) пченица, јачмен, рж, овес, наполица, елда, просо, трици, компир, како и сите видови брашно, маст, масло, масло за јадење, лој, сурова и сува славина, сало, ориз, шеќер;

2) приплодни говеда и свињи вклучително и приплоден подмладок од овие видови добиток;

3) резанци од шеќерна репа, слад, меласа, маслени погачи- шрот, сачма, сладни клици, крвно брашно, коскено брашно, рибе брашно, граорича, лупина, сончоглед, семенки од тикви, семе од памук, семе од коноп, сите видови силажа.

II. Стопанските организации можат само со одделни одобрија од Управата за надворешна трговија да извозат грав, грашок, боб, соја, коњи за работа и приплод, ждребиња и приплодни овци.

III. Извозот на пченка ќе го вршат стопанските организации што ќе ги овласти за тоа Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

IV. Укинувањето на забраната да се извозат производите од точ. I под 1) од оваа наредба го пропишува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет по предлог од Сојузната управа за исхрана, а производите од точ. I под 2) и 3) по предлог од Управата за надворешна трговија.

V. Со оваа наредба се става во сила точ. I од Наредбата за забрана на извозот на селско-стопански индустриски производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), Наредбата за дополние на Наредбата за забрана на извозот на селско-стопански и индустриски производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/52) како и Упатството за примена на овие наредби („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/52).

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10397

11 август 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

273.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон и точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА БОЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОБОЕН ПЕТРОЛ И БЕНЗИН

1. Петролот што не подлежува на данок на промет по одредбите од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/53) мора да се обои со црвена боја пред да му се издаде на корисникот.

Бојата за боене на петролот е должен да ја набави производителот односно увозникот на петролот.

2. Боенето на петролот се врши во присуство на службеникот од финансискиот орган на народниот одбор на околицата односно градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа претпријатието што го врши боенето на петролот.

Претпријатието може да врши боене на поголеми количини петрол одеднаш.

За извршеното боене на петрол се составува записник во два примерка, од кои што еден остава во претпријатието а другиот му се предава на финансискиот орган на народниот одбор.

3. За набавка на обоен петрол потребно е одобрение од финансискиот орган на народниот одбор на околицата односно градот или градската општина со одделни права на чие подрачје ќе се троши петролот.

Ако се троши обоен петрол на подрачје на повеќе околии односно градови од страна на еден корисник (претпријатие, задруга, установа, организација или лице), одобрението ќе го издава финансискиот орган на народниот одбор на околицата односно градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на корисник што ја врши набавката.

4. Одобрение може да се издава само за набавка на количина петрол што е потребна најмногу за една календарска година.

Одобрението за набавка на обоен петрол се издава по молба од корисникот.

5. Сите горни одредби за боене и употреба на обоен петрол без плаќање данок на промет аналогно ќе се применуваат и на петролот за моторен бензин за кои се дава регрес по Упатството за примена на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/53).

6. Употребата на обоен петрол за други цели за кои мора да се употребува петрол со платен данок е забранета. Исто така е забрането обоен петрол и бензин на кои е даден регрес да се употребат за други цели освен за оние цели за кои е позволена нивната употреба.

7. Обоен петрол и бензин ќе почне да се издава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова решение. По овој рок можат да се издаваат само обоен петрол и бензин за определени цели без плаќање данок односно за цел поради кои се дава регрес по упатството споменато во точ. 5 од ова решение.

8. Лицата при кои ќе се затечат по истекот на рокот од претходната точка непотрошени количини петрол без платен данок и петрол и бензин на кои што им е даден на регрес можат да ги употребат тие количини само за целите за кои биле наменети.

9. Ако се употребува петрол и бензин противно на одредбите на точ. 6—8 од ова решение ќе се применат казните за делата на даночните прекршоци предвидени во Уредбата за данокот на промет на производи.

10. Технички упатства за примена на ова решение ќе издаде сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

11. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10395

11 август 1953 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

274.

Врз основа на чл. 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон), а во врска со точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕТО ОД ЧЛ. 20 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗЕН ПРАВИЛНИК)

1. Стопанските организации не можат ни посредно ни непосредно да учествуваат во претпријатија односно дуќани во странство ни во оснивање такви претпријатија и дуќани без одобрението од Народната банка на ФНРЈ предвидено со одредбата на чл. 20 од Правилникот за извршување на законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен правилник).

Ова одобрение може да го издаде Народната банка на ФНРЈ само ако стопанската организација прибавила дозвола за неговото издавање од Управата за надворешна трговија.

2. Кога поднесуваат молба за издавање дозвола за одобрение, стопанските организации се должни да и' поднесат на Управата за надворешна трговија податоци што ќе ги побара таа.

3. Стопанските организации што учествуваат во претпријатија односно дуќани во странство, а немаат одобрение од Народната банка на ФНРЈ, должни се да го прибават во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на ова решение, на начинот пропишан во точ. 1 од ова решение.

4. Управата за надворешна трговија може да им го одаеме правото за вршење извоз, увоз и други работи во меѓународниот промет со стоки на оние стопански претпријатија што:

а) учествуваат во претпријатија односно дуќани во странство а го немаат одобрението од точ. 1 на ова решение, односно

б) не ќе ја побараат наведената дозвола и одобрението во рокот предвиден во точ. 3 од ова решение.

5. Поблиски упатства за примена на ова решение ќе издава по потреба Управата за надворешна трговија во согласност со Народната банка на ФНРЈ.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 9715

23 јули 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

275.

Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА НА ПРОВИЗИИТЕ И ТРОШОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО БАНКАРСКИТЕ РАБОТИ

1) Во Тарифата на провизиите и трошоците за услугите во банкарските работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52), изменета со ст. 2 точ. 6 од

Решението за начинот и елементите за утврдување обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), на одделот X — Текушти сметки — под бр. 29 му се додава нова точка која гласи:

„29) Провизија на неискористен дел од одобрен кредит — 2⁰/₁₀₀ (два промила) месечно.

Оваа провизија се пресметува врз основа на разликите на каматните броеви по одобрен а неискористен кредит.“

2) Технички упатства за извршување на ова решение ќе донесе Народната банка на ФНРЈ.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1953 година.

Бр. 10303

10 август 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

276.

Врз основа на чл. 8 точ. в), во врска со чл. 35 точ. 2 од Уредбата за стручните школи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), а во согласност со Советот за просвета и култура на НР Србија, бр. 9280/53 донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ШКОЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА УПРАВА

1. Со цел на стручно подготвување и издигање на службениците од ресорот на внатрешни работи, при Сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи се оснива Школа за внатрешна управа.

Школата за внатрешна управа е средна стручна школа и свршените слушатели на оваа школа се здобиваат со сите права во смисла на чл. 36 од Уредбата за стручните школи.

2. Школата за внатрешна управа ќе почне со работа на 1 септември 1953 година.

3. Во Школата за внатрешна управа можат да се примаат за слушатели службениците од ресорот на внатрешните работи што завршиле најмалку 6 класа гимназија, односно соодветен број класови на средна стручна школа.

Во Школата за внатрешна управа можат да се примаат и кандидатите за службеници во ресорот на внатрешните работи што ја имаат школската спрема од претходниот став.

4. Наставата во Школата за внатрешна управа трае две години.

Наставниот план и програмата ги пропишува сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со Советот за просвета и култура на НР Србија.

5. Додека учат во Школата за внатрешна управа службеничкиот однос на слушателите, што биле дотогаш во служба, не се прекинува и тие имаат право на припадностите што ги примале дотогаш освен правото на функционален додаток.

6. Средствата за издршка на Школата за внатрешна управа ги обезбедува сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи.

7. Слушателите на средниот течај при Вишата школа на управата за државна безбедност, што завршиле во школската 1952/53 година прва година од овој течај, ќе го продолжат школувањето во школската 1953/54 година како слушатели на втора година на Школата за внатрешна управа.

8. Поблиски прописи за организацијата и работата на Школата за внатрешна управа ќе донесе сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 1401

24 јули 1953 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи на ФНРЈ,
Светислав Стефановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

261. Задолжително толкување на чл. II од Договорот за трговијата и пловидбата помеѓу Србија и Обединетите Американски Држави склучен на 2/14 октомври 1881 година и чл. 5 од Спогодбата помеѓу владите на Соединетите Американски Држави и Федеративна Народна Република Југославија за паричните побарувања на Соединетите Американски Држави и нивните државјани склучена на 19 јули 1953 година	305
262. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за Тарифата за данокот на промет	305
263. Уредба за овластување републичките извршни совети за нормализирање фондските на трговијата на трговските претпријатија	306
264. Уредба за дополние на Уредбата за продавање станбени згради од општонародниот имот	306
265. Решение за пренесување управата и должностите на сојузните државни органи спрема Југословенското драмско позориште на Народниот одбор на град Белград	307
266. Одлука за местото на пресметувањето и распределбата на акумулацијата и фондските	307
267. Одлука за стопанско-управните мерки во прометот со селско-стопански производи	308
268. Одлука за обезбедување средствата и за начинот на покривањето на наголемените плати на службениците на државните органи и установи	308
269. Одлука за исплата на аконтациите на заработките на работниците и службениците на државните селско-стопански добра	309
270. Одлука за времено кредитирање трошоците на пробниот погон	309
271. Одлука за ревизија на одобрените кредити на трговските претпријатија	310
272. Наредба за забрана на извозот на селско-стопански производи	310
273. Решение за боење и употреба на обоен петрол и бензин	310
274. Решение за начинот на издавање одобреното од чл. 20 на Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен правилник)	311
275. Решение за дополние на Тарифата на провизиите и трошоците за услугите во банкарските работи	311
276. Решение за оснивањето и работата на Школата за внатрешна управа	312